

# Најава на ризницата на УКИМ

Прирачник за најава

Верзија 2.1

Скопје, Февруари 2021



Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје  
ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И  
КОМПЈУТЕРСКО ИНЖЕНЕРСТВО


## 1 Вовед

Ризницата на научни трудови на УКИМ претставува збирка на записи за научниот опус на Универзитетот. Најавата на ризницата е имплементирана користејќи го системот за единствена најава на УКИМ (СЕН-УКИМ). СЕН-УКИМ, претставува систем кој ќе обезбедува пристап до сите електронски системи на УКИМ, при што секој корисник ќе биде најавен само еднаш во интернет прелистувачот.

**НАПОМЕНА:** Многу важно да се напомене е дека преку СЕН-УКИМ корисниците ќе имаат пристап и до осетливи системи како iKnow. Корисничкото име и лозинка е лично и истото треба да се држи во строга тајност.

## 2 Почетно најавување и промена на лозинка

За да започнете со процесот најавата, најпрво отворете ја страницата [repository.ukim.mk](http://repository.ukim.mk). Потоа одберете „**Пријатевете се на**“ (Sign on to) и одберете „**Мој профил**“ (My DSpace) од менито за најава, кое се наоѓа во горниот десен агол (Слика 1).



Слика 1

Откако ќе одберете „**Мој профил**“ (My DSpace) ќе бидете пренасочени кон страната за најава во системот за единствена најава (Слика 2).

>Login to UKIM

Username

Password

Don't Remember Login

Clear prior granting of permission for release of your information to this service.

Поради сигурносни причини ве молиме да не заборавите да се одјавите и да го затворите вашиот пребарувач по завршувањето на работата со апликациите.

Централниот автентикациски сервис овозможува најава на повеќе веб страници со само едно внесување на вашето корисничко име и вашата лозинка. По успешната најава, добивате билет во вашиот прелистувач со можност за најава на сите веб страници кои го користат овој сервис. Внимавајте: билетот за најава се чува во вашиот интернет пребарувач се додека целосно не го затворите (сите прозорци).

Најавата на централниот автентикациски сервис е со корисничко име од обликот: ime.prezime@[fakultet].ukim.mk или ime.prezime@students.[fakultet].ukim.mk каде [fakultet] е кратенката за вашиот факултет. За да го дознаете вашето корисничко име искористете ја следната страна во која треба да го внесете email адресата со која досега се најавувавте на iKnow. Го заборавив корисничкото име?

Откако ќе го дознаете вашето корисничко име, за промена на лозинка посетете ја страницата: Заборавена лозинка?

Сервисот е наменет само за студентите и вработените на Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје.

Слика 2

При вашето прво најавување, потребно е да го дознаете вашето корисничко име, кое е веќе автоматски креирано. Вашето корисничко име можете да го дознаете со одбирање на линкот „[Го заборавив корисничкото име?](#)“ кој се наоѓа десно од формата за најава во системот (Слика 3).

Најавата на централниот автентикациски сервис е со корисничко име од обликот: ime.prezime@[fakultet].ukim.mk или ime.prezime@students.[fakultet].ukim.mk каде [fakultet] е кратенката за вашиот факултет. За да го дознаете вашето корисничко име искористете ја следната страна во која треба да го внесете email адресата со која досега се најавувавте на iKnow. Го заборавив корисничкото име?

Слика 3

Следен чекор за да го добиете вашето корисничко име, е да ја внесете вашата e-mail адреса, која ја користите при најавата во iKnow системот, во означеното поле и притиснете на копчето „**Прати**“ (Слика 4).

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје


Емаил  
Ваша емаил адреса...

Прати

Заборавена лозинка?

Слика 4

Доколку добиете потврдна порака за успешно испратени податоци на вашата e-mail адреса (Слика 5), за кратко на вашата e-mail адреса ќе пристигне порака со вашето корисничко име.



Слика 5

Доколку системот ве извести дека „**Корисникот не постои во системот.**“, обратете се за помош со отворање на билет за поддршка на системот: <https://help.ukim.mk/>.

**НАПОМЕНА:** Корисничкото име не претставува валидна e-mail адреса и е најчесто во обликов [ime.prezime@fakultet.ukim.mk](mailto:ime.prezime@fakultet.ukim.mk) или [ime.prezime@students.fakultet.ukim.mk](mailto:ime.prezime@students.fakultet.ukim.mk).

Доколку успешно го добивте корисничкото име следен чекор е да се вратите на страната за најава и да кликнете на „Заборавена лозинка?“ со цел да ја ресетирате лозинката за најава на репозиториум (Слика 2). Откако ќе ви се чита страницата во полето за корисничко име внесете го корисничкото име кое го добивте во претходниот чекор (Слика 6).


Внесете го вашето корисничко име и кликнете на копчето „Прати линк“. Потоа на вашата емаил адреса ќе добиете линк за ресетирање на лозинката.

A screenshot of a web page with a light gray background. It shows a form for password recovery. The first field is labeled "Корисничко име" (User Name) and contains placeholder text. Below it is a blue rectangular button labeled "Прати линк" (Send link). At the bottom left, there is a link "Го заборавив корисничкото име?" (Forgot your user name?).

© 2021 - Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје


Слика 6

Доколку точно го внесовте корисничкото име, за кратко на вашата e-mail адреса ќе добиете порака со линк до страната за поставување на нова лозинка за корисничкиот профил. Откако ќе го отворите линкот, ќе бидете пренасочени на страната за поставување на нова лозинка, каде што е потребно да го внесете вашето корисничко име и лозинка по ваш избор (Слика 7). Лозинката мора да биде подолга од 8 карактери, при што мора да содржи најмалку една голема буква, една мала буква, една бројка и еден специјален карактер. Откако ќе ги внесете податоците притиснете го копчето „Ресетирај“.



Слика 7

Доколку процедурата е успешна ќе ви се отвори страна со порака дека вашата лозинка е ресетирана и со тоа успешно е завршено креирањето на вашиот кориснички профил (Слика 8).




Слика 8



### 3 Најава во системот

Од почетната страна кликнете на „**Мој профил**“ (My DSpace) од менито за најава кои се наоѓа на десната страна од горниот дел на страната (Слика 9)



Слика 9

Во означените полиња во формата за најава внесете ги вашето корисничко име кое го добивте преку e-mail порака во првиот чекор а потоа и вашата лозинка и кликнете на копчето „Login“ (Слика 10).

The image shows a screenshot of a login page for 'Login to UKIM'. At the top left is the logo of the University 'Св. Кирил и Методиј' - Скопје. The page has a red header bar with the text 'Login to UKIM'. Below the header are two input fields: 'Username' and 'Password'. Underneath these fields are two checkboxes: 'Don't Remember Login' and 'Clear prior granting of permission for release of your information to this service.'. To the right of the form, there is explanatory text in Macedonian about the service and its purpose. At the bottom right of the form is a 'Login' button with a small arrow icon.

Слика 10

Следната страна не информира и ни бара дозвола за да ги сподели следните информации со сервисот(Слика 11):

- Корисничко име на профилот
- Уникатен код за идентификација на профилот
- Име
- E-mail
- Презиме

### Information to be Provided to Service

commonName	[REDACTED]
eduPersonAffiliation	[REDACTED]
eduPersonPrincipalName	[REDACTED]
eduPersonScopedAffiliation	[REDACTED]
eduPersonUniqueId	[REDACTED]
givenName	[REDACTED]
mail	[REDACTED]
organizationalUnit	[REDACTED]
surname	[REDACTED]

[Data privacy information of the service](#)

The information above would be shared with the service if you proceed. Do you agree to release this information to the service every time you access it?

Select an information release consent duration:

Ask me again at next login

- I agree to send my information this time.

Ask me again if information to be provided to this service changes

- I agree that the same information will be sent automatically to this service in the future.

Do not ask me again

- I agree that **all** of my information will be released to **any** service.

This setting can be revoked at any time with the checkbox on the login page.

[Reject](#)    [Accept](#)

Слика 11

Понудени се следните три опции за избор на времетраење на согласноста за споделување на личните податоци:

- До следната најава
- До следната промена на информациите кои би биле споделени со сервисот
- Траен избор



Изборот на времетраење на согласноста за споделување на информациите во секое време може да биде ресетиран со штиклирање на опцијата „Clear prior granting of permission for release of your information to this service“ која се наоѓа на страницата за најава во сервисот (Слика 12).

The screenshot shows a red header bar with the text "Login to UKIM". Below it is a white form area. On the left, there are two input fields: "Username" and "Password", each with a placeholder text inside. To the right of these fields are two checkboxes. The first checkbox is labeled "Don't Remember Login" and is unchecked. The second checkbox is labeled "Clear prior granting of permission for release of your information to this service." and is checked. At the bottom of the form is a grey "Login" button with a right-pointing arrow icon.

Слика 12

Со кликање на копчето „Accept“ вие се согласувате горенаведените податоци да бидат споделени со сервисот и вашата најава ќе биде успешна и следно ќе бидете пренасочени кој страницата со информации за вашиот профил. Доколку не се согласувате горенаведените податоци да бидат споделени со сервисот и кликнете на копчето „Reject“ процесот за најавата ќе биде прекинат.

**Поради сигурносни причини ве молиме да не заборавите да се одјавите и да не заборавите да го затворите вашиот прелистувач по завршувањето на работата со апликацијата.**

